

**СКОПЈЕ 1****СКОПЈЕ 2****ОХРИД****КУМАНОВО**

УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  
БР. 22 СКОПЈЕ,  
Р. МАКЕДОНИЈА

+3892 3238 081  
+389 2 3216 035



+389 2 3238 083



FIBULA@T.MK



УЛ. МАКЕДОНИЈА 21  
СКОПЈЕ,  
Р. МАКЕДОНИЈА

+3892 3116 865  
+3892 3216 391

+ 3892 3216 392

FIBULA2@T.MK

УЛ. МАКЕДОНСКИ  
ПРОСВЕТИТЕЛИ БР. 14А  
ОХРИД, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 46 250 745

+389 46 250 743

FIBULAOHRID@T.MK

УЛ. III МАКЕДОНСКА  
УДАРНА БРИГАДА БР. 52,  
КУМАНОВО, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 31 420 220

+389 31 420 402

FIBULAKUMANOVO  
@T.MK



**FIBULA**  
**AIR Travel Agency**

ЛИЦЕНЦА А  
WWW.FIBULA.COM.MK

## Vila Armiriki - Врасна

**10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 01.05.2017**

Официјална страна на вила Армирики [www.armiriki.gr](http://www.armiriki.gr)

Vila **Armiriki** се наоѓа на прекрасна локација во бизлина на центарот на Врасна. Vila **Armiriki** е одалчена само 100 метри од прекрасната песочна плажа во Врасна која секоја година е наградувана со сино знаме од истоимената институција на Европската унија. Кристално бистрата вода на "Strimonikos" залив секоја година привлекува стотици илјадници туристи. Vila **Armiriki** ви нуди убава семејна атмосфера за вас и Вашите деца . Оваа вила има прекрасно уредена градина од 12000 квадрати богата со зеленило и дрва и големо игралиште ќе биде совршено место за вас и вашите деца.

Исто така вилата на своите гости им нуди и тераса за одмор и забава опремена со сателитска телевизија, скара и кујна каде можете да уживате во некој освежителен пијалок или кафе. Собите во вила **Armiriki** располагаат со опремена кујна, тераса, тв, вc, бесплатен wi fi интернет и **клима со доплата 3 евра на ден.** (НАПОМЕНА: собите на приземје немаат клима)

**На Промо цените не следува попуст, и истите треба да бидат уплатени целосно во рок од 14 дена од денот на резервација.**

Gps: 40°41'25"N 23°41'36"E

Период	Број на Ноќевања	Студио за 2 лица + 1 дете	Студио за 3 лица +1 дете	Студио за 4 лица +1 дете	Коментар
26.05 - 02.06.2017	7 ноќевања	69 Промо	79 Промо	89 Промо	Промо цени
02.06 - 09.06.2017	7 ноќевања	119 Промо	129 Промо	139 Промо	Промо цени
09.06 - 16.06.2017	7 ноќевања	159	179	199	
16.06 - 23.06.2017	7 ноќевања	199	219	259	
23.06 - 30.06.2017	7 ноќевања	259	279	299	
30.06 - 07.07.2017	7 ноќевања	279	299	339	
07.07 - 14.07.2017	7 ноќевања	299	309	369	
14.07 - 21.07.2017	7 ноќевања	309	329	389	
21.07 - 28.07.2017	7 ноќевања	309	329	389	
28.07 - 04.08.2017	7 ноќевања	309	329	389	
04.08 - 11.08.2017	7 ноќевања	309	319	389	
11.08 - 18.08.2017	7 ноќевања	309	319	359	
18.08 - 25.08.2017	7 ноќевања	279	289	329	
25.08 - 01.09.2017	7 ноќевања	259	269	279	
01.09 - 08.09.2017	7 ноќевања	179	189	199	
08.09 - 15.09.2017	7 ноќевања	129	139	149	
15.09 - 22.09.2017	7 ноќевања	79 Промо	89 Промо	109 Промо	Промо цени
22.09 - 29.09.2017	7 ноќевања	49 Промо	59 Промо	69 Промо	Промо цени

Цените се дадени **по студио** за 7 ноќевања во евра **без попуст**, плаќањето е во денарска противвредност 1 Евро = 61.8 денари. На промо цените не следува попуст.

### Доплати:

-Користење на клима уредот се доплаќа 3 евра на ден

-Дополнителен кревет вон капацитетот на собата (каде има можност) се доплаќа 5 евра на ден.

**Во цената не е вклучен превоз. Повратен превоз до Врасна чини:**

**ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Врасна**

Скопје (Дрводекор) – 35€ по лице

Штип (паркинг пред пошта) - Трансфер до Велес – **40€** по лице  
Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија) – **35€** по лице  
Неготино (бензинска пумпа, Неготино) – **35€** по лице  
Удово (бензинска пумпа, Удово) – **35€** по лице  
Граничен премин(бензинска пумпа Шимов) – **35€** по лице  
**Деца од 2 до 11,99 години:** Попуст 10 Евра **од редовната цена**  
**Деца до 1,99 години бесплатно**

#### **ОСТАНАТИ УСЛОВИ И ПОПУСТИ**

- \*LOYALTY CARD попуст 7 %,
- \* За уплата на два или повеќе последователни термини одобруваме 7% попуст
- \* **попустите не може да се комбинираат,**
- \* Во студио е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволения број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител,
- \* Превозот ги слегува патниците на најблиската локација до сметувањето каде може да се паркира автобус,
- \* Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата),
- \* Важат Општите услови на СКТМ

#### **ПРЕВОЗ ХАЛКИДИКИ:**

##### **Време на поаѓање превоз од Скопје за Врасна**

04:40 h Штип (паркинг пред пошта) - Трансфер до Велес  
05:00 h **Скопје** (Дрводекор)  
05:30 h Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија)  
06:00 h Неготино (бензинска пумпа, Неготино)  
06:40 h Удово (бензинска пумпа, Удово)  
07:00 h Граничен премин(бензинска пумпа Шимов)

##### **Поаѓање од Врасна:**

15:00 h локално време, ( 14:00 h мак.време) Врасна

Минимум 1 ден пред секое поаѓање Ве замолуваме да се информирате во Агенција.

Ги замолуваме патниците да бидат на местата за поаѓање 15 минути пред поаѓањето.

Поради густот сообраќај во текот на летната сезона можни се определени доцнења за кои однапред се извинуваме.